

## Оглас за работа Комуникација/Односи со јавност

Асоцијацијата на агенции за локална демократија (АЛДА) бара личност која ќе се грижи за комуникација и промоција на проектот за децентрализирана соработка меѓу Долна Нормандија и Македонија, чиј носител е Регионалниот совет на Долна Нормандија од Франција.

Асоцијацијата на агенции за локална демократија (АЛДА) е меѓународна невладина организација поддржана од Советот на Европа и Европската Унија. Таа има за цел промовирање на човекови права, локален и економски развој и зајакнување на локалната демократија во земјите членки на ЕУ, во Југоисточна Европа и Кавказ благодарение на мрежа на 12 Агенции за локална демократија (ЛДА) и над 150 други членови.

Во рамките на проектот за децентрализирана соработка меѓу Регионот Долна Нормандија и Република Македонија, финансиран од Министерството за надворешни и европски работи на Франција и Регионот Долна Нормандија, бараме личност за комуникација која ќе се грижи за веб страната на соработката и целата комуникација на проектот.

За повеќе информации консултирајте:

<http://alda-europe.eu> и <http://crbn-mk.courriers.info>

Период: Договор на една година почнувајќи од 1<sup>ви</sup> декември 2010 година со можност за негово продолжување.

Место: Скопје

### Одговорности:

1. Ажурирање на веб страната на соработката;
2. Пишување на написи за настаните во соработката;
3. Пишување на билтен за информирање со новостите од соработката;
4. Пишување на соопштение за печат и контакти со македонските и француските медиуми;
5. *press-clipping* на теми од соработката;
6. Превод на документи на македонски, француски и англиски јазик;
7. Пишување на публикации, водичи, брошури за соработката;
8. Презентација на програмата на различни јавни настани.

### Профил:

- Високо образование
- Јазици: македонски, француски и англиски (одлично познавање)
- 2 години работно искуство во доменот на комуникација, односи со јавност или новинарство
- Одлично познавање на информатички и комуникациски алатки и социјалните медиуми
- Мотивација, работа во екипа, флексибилност, лична иницијатива
- Познавање на албански јазик е предност

Кратка биографија и писмо за мотивација (на француски јазик) да бидат испратени на Ивана Димитровска [ivana.dimitrovska@aldaintranet.org](mailto:ivana.dimitrovska@aldaintranet.org), пред 17<sup>ти</sup> ноември 2010 година.